

Врз основа на член 20-г и член 21 став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор (Сл. весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и Сл. весник на РСМ бр. 143/19), член 22 од Законот за работни односи, член 11 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни претпријатија, член 3 и 7 од Колективниот договор за уредување на правата, обврските и одговорностите на работниците во ЈПКД“Комуналец“ - Струмица, Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување бр. 01-9368/4 од 09.12.2016 год. а во својство директор на претпријатието го објавувам следниот:

ОГЛАС бр. 4/2022 година

за вработување на неопределено работно време на даватели на јавни услуги и помошно - технички лица

1. ЈПКД“Комуналец“ - Струмица, има потреба од вработување на даватели на услуги и помошно-технички лица на неопределено работно време за следните работни места:

- 1.1 Ред. Бр. 54 КДР 04 02 А03 003 – Редар - (Одд. за обезбедување на објекти – Сектор за општи работи) – 3 извршители;
- 1.2 Ред. Бр. 53 КДР 04 02 А02 005 – Чувар на објект – (Одд. за обезбедување на објекти – Сектор за општи работи) – 2 извршители;
- 1.3 Ред. Бр. 149 КДР 03 05 В01 012 – Работник зидар –(Одделение изградба – Сектор водовод и канализација) – 2 извршители;
- 1.4 Ред. Бр. 128 КДР 03 05 В01 004 – Водоинсталатер (Одд. водовод – Сектор водовод и канализација) – 3 извршители;
- 1.5 Ред. Бр. 132 КДР 04 05 А01 002 – Магационер (Одд. водовод – Сектор водовод И канализација) – 1 извршител;
- 1.6 Ред. Бр. 137 КДР 03 05 В01 013 – Одржувач на канализациона мрежа (Одд. канализација – Сектор водовод и канализација) – 2 извршители;
- 1.7 Ред. Бр. 166 КДР 03 05 В02 031 – Општ работник (Одд.за рурални населени места – Сектор водовод и канализација) – 2 извршители;
- 1.8 Ред. Бр. 187 КДР 03 05 В04 011 – Магационер во прирачен магазин (Одд. комунална хигиена – Сектор комунална хигиена и управување и одржување на гробишта) – 1 извршител;
- 1.9 Ред. Бр. 173 КДР 03 05 В02 065 – Лаборант (Одд. ф-ка за вода – Сектор водовод И канализација) – 1 извршител;
- 1.10. Ред. Бр. 197 КДР 03 05 В02 031 – Општ работник (Одд. управување и одржување на гробишта – Сектор комунална хигиена и управување и одржување на гробишта ) – 4 извршители ;
- 1.11 Ред. Бр. 209 КДР 04 01 А03 018 – Одржувач на Пазар (Одд. Пазари – Сектор управување и одржување на јавно зеленило и пазари) – 2 извршители;
- 1.12 Ред. бр. 214 КДР 04 01 А02 001 – КВ автомеханичар (Одд. Одржување – Сектор Механизација ) – 1 извршител
- 1.13 Ред. Бр. 217 КДР 04 01 А02 004 – КВ автобравар - (Одд. Одржување – Сектор Механизација ) – 2 извршители
- 1.14.Ред.бр. 225 КДР 04 03 А02 003 – Возач на лесно патничко возило (Одд. Диспечерски центар – Сектор Механизација ) – 1 извршител;

2. Работниот однос се заснова на неопределено работно време.

3. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови за сите работни места:

- да е државјанин на Република Македонија;

- активно да го користи македонскиот јазик;
- да има општа здравствена способност за работното место;
- со правосилна судска одлука да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

4. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните послебни услови;

4.1. Ред бр. 54 КДР 04 02 А03 003 – Редар (Одд. безбедност на објекти)

- Вид на образование - основно;
- Со или без работно искуство во струката ;
- Паричен износ на плата – 18.043,00 денари.

4.2. Ред. бр. . 53 КДР 04 02 А02 005 – Чувар на објект – (Одд. за обезбедување на објекти – Сектор за општи работи)

- Вид на образование – Средно,
- Најмалку една година работно искуство во струката,
- Паричен износ на плата – 18.920,00 денари.)

4.3. Ред. бр. 149 КДР 03 05 В01 012 – Работник зидар –(Одделение изградба – Сектор водовод и канализација)

- Вид на образование - основно;
- Најмалку една година работно искуство во струката ;
- Паричен износ на плата – 18.920,00 денари

4.4. Ред. бр. 128 КДР 03 05 В01 004 – Водоинсталатер (Одд. водовод – Сектор водовод и канализација)

- Вид на образование - основно;
- Најмалку една година работно искуство во струката;
- Паричен износ на плата – 18.920,00 денари.

4.5. Ред. бр. 132 КДР 04 05 А01 002 – Магационер (Одд. водовод – Сектор водовод И канализација)

- Вид на образование - средно;
- Најмалку две години работно искуство во струката;
- Паричен износ на плата – 21.906,00 денари.

4.6. Ред. бр. 137 КДР 03 05 В01 013 – Одржувач на канализациона мрежа (Одд. канализација – Сектор водовод и канализација)

- Вид на образование - основно;

- Најмалку една година работно искуство во структурата;

- Паричен износ на плата - 18.920,00 денари.

4.7. Ред. бр. 166 КДР 03 05 В02 031 – Општ работник (Одд.за рурални населени места – Сектор водовод и канализација)

- Вид на образование - основно;

- Со или без работно искуство во структурата;

- Паричен износ на плата – 18.043,00 денари.

4.8 . Ред.бр. 187 КДР 03 05 Б04 011 – Магационер во прирачен магазин (Одд. комунална хигиена – Сектор комунална хигиена и управување и одржување на гробишта)

- Вид на образование - Средно;

- Со или без работно искуство во структурата;

- Паричен износ на плата – 19.799,00 денари.

4.9. Ред. бр. 173 КДР 03 05 Б02 065 – Лаборант (Одд. ф-ка за вода – Сектор водовод И канализација)

- Вид на образование – Средно (хемија, земјоделство, здравство);

- Најмалку две години работно искуство во структурата;

- Паричен износ на плата – 22.433,00 денари.

4.10. Ред. бр. 197 КДР 03 05 В02 031 – Општ работник (Одд. управување и одржување на гробишта – Сектор комунална хигиена и управување и одржување на гробишта )

- Вид на образование – основно;

- Со или без работно искуство во структурата;

- Паричен износ на плата – 18.043,00 денари.

4.11. Ред. бр. . 209 КДР 04 01 А03 018 – Одржувач на Пазар (Одд. Пазари – Сектор управување и одржување на јавно зеленило и пазари)

- Вид на образование – основно ;

-Со или без работно искуство во структурата;

- Паричен износ на плата -18.043 ,00 денари.

4.12. Ред. бр. 214 КДР 04 01 А02 001 – КВ автомеханичар (Одд. Одржување – Сектор Механизација )

- Вид на образование – средно;

- Најмалку една година работно искуство во структурата.

- Паричен износ на плата – 18.920,00 денари.

4.13. Ред. бр. Ред. Бр. 217 КДР 04 01 А02 004 – КВ автобравар - (Одд. Одржување – Сектор Механизација )

- Вид на образование –Средно
- најмалку една година работно искуство во струката;
- Паричен износ на плата – 18.920 ,00 денари.

4.14. Ред. бр. 225 КДР 04 03 А02 003 – Возач на лесно патничко возило (Одд. Диспечерски центар – Сектор Механизација )

- Вид на образование –Средно
- најмалку една година работно искуство во струката;
- Паричен износ на плата – 18.920 ,00 денари.

5. Дневното и неделното работно време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот , а во рамките на 40 часовното неделно работно време.

6. Кандидатите за вработување се пријавуваат на огласот преку пополнување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работните места.

7. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат од архивата на претпријатието.

8. Пополнетите пријави заедно со прилозите кандидатите можат да ги достават личново архивата на ЈПКД“Комуналец“ - Струмицаили по пошта на адреса:

- ЈПКД“Комуналец“ - Струмица , ул.“Климент Охридски“ бр. 35 б- Струмица, тел. за контакт: 034 346-341, лице за контакт Јасминка Ѓорѓиева, “Одд. за управување со човечки ресурси“.

9. Заинтересираните кандидати покрај Пријавата задолжително треба да ги достават следните документи:

- кратка биографија;
- доказ за завршено образование;
- уверение за државјанство;
- потврда/доказ за работно искуство;
- доказ дека не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- доказ за општа здравствена способност за работното место;

10. Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето во дневните весници и на интернет страната на претпријатието.

11. Ненавремената , нецелосната и неуредно пополнетата пријава и документација нема да бидат предмет на разгледување.

ЈПКД“Комуналец“ - Струмица